

**ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ И РОКОВИ**

Здравствените установи кои се извршители на Програмата, имаат обврска најдоцна до 15 во месецот да достават фактура и месечен извештај за реализирани активности, а најдоцна до 15.02.2014 и годишен извештај за реализирани активности за 2013 година до Министерството за здравство.

**МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА**

Министерството за здравство ќе врши редовни контроли на три месеци во јавните здравствени установи извршители на програмата, во делот на реализирани активности согласно програмата и контрола на динамиката на потрошувачката на супституциона терапија – метадон и бупренорфин и увид во медицинската документација.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9933/1-12  
3 јануари 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**132.**

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“, бр. 43/12 и 145/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРАНИ ЗА 2013 ГОДИНА**

**1. ВОВЕД**

Со Законот за здравствено осигурување е уредено здравственото осигурување на граѓаните, правата и обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на здравственото осигурување. Здравственото осигурување се установува како задолжително и доброволно осигурување. Задолжителното здравствено осигурување се установува за сите државјани на Република Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со Закон.

Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување се уредуваат видовите на придонеси за задолжителното социјално осигурување, обврзниците за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и уплата на придонеси, основниците на кои се плаќаат придонеси, стапките на придонеси, начинот на пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контрола на пресметување и уплата на придонеси како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на придонесите.

**2. МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА**

Со Законот за здравствено осигурување се утврдува кои категории на лица се задолжително здравствено осигурани меѓу кои се и државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување.

Со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, горепосочената категорија на граѓани на Република Македонија се утврдуваат како обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување, а како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот е Министерството за здравство.

**3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

Со донесувањето на оваа програма се обезбедуваат услови за плаќање на придонесот за задолжително здравствено осигурување на државјаните на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување. Министерството за здравство како обврзник за пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување ќе може на месечна основа да го плаќа придонесот. Согласно тоа, овие лица ќе имаат редовно уплатен придонес и со тоа непречено користење на здравствените услуги односно здравствената заштита.

**4. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**

Според податоците добиени од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, државјани на Република Македонија кои немаат ниту еден основ на здравствено осигурување се околу 213.500, а придонесот за задолжително здравствено осигурување на месечно ниво, за еден осигуреник е 830,00 денари.

**5. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

За пресметување и уплатување на придонесот за задолжително здравствено осигурување според оваа програма потребни се средства во износ од 2.127.355.000,00 денари кои се обезбедени од Буџетот на Република Македонија.

**6. МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА**

Надзор над спроведување на Програмата за плаќање придонес на државјаните на Република Македонија кои не се задолжително здравствено осигурани за 2013 година врши Министерството за здравство и по потреба ја известува Владата на Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9932/1 -12  
3 јануари 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**133.**

Врз основа на член 16 ставовите 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА**

**ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  
ПРОГРАМАТА**

За реализација на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година со терапија и лекови кои досега се применувани во лекување на некој од ретките болести се очекува за 2013 година ќе бидат потребни средства во вкупен износ од 40.000.000,00 денари.

Ред. Бр.	Активности	Вкупен износ
1.	Лекување на лица со ретки болести без разлика на статусот на осигурување	40.000.000,00
	<b>ВКУПНО:</b>	<b>40.000.000,00</b>

### ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Вкупните средства за реализација на оваа програма изнесуваат 40.000.000,00 денари кои се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

### ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Лековите за терапија на лицата заболени од ретки болести ќе ги набавува Министерството за здравство врз основа на јавна објава, а дистрибуирањето до јавните здравствени установи извршители на активностите, врз основа на доставена потреба за спроведување на терапијата, ќе ги обезбедуваат добавувачите кои ќе бидат избрани како најповолни на јавниот повик, јавните здравствените установи, извршители на лекувањето задолжително ќе водат евиденција за пациентите и дадената терапија.

### СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

Министерството за здравство врши надзор над спроведување на Програмата за што ќе изготви посебно упатство за реализација на средствата кое ќе биде доставено до јавните здравствени установи и по потреба поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

### ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Јавните здравствените установи кои се извршители на Програмата, најдоцна до 31.01.2014 година да достават до Министерството за здравство годишни извештаи за реализираните мерки и активности во 2013 година, предвидени со оваа програма.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9934/1-12  
3 јануари 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

### 134.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја 7 и став 3 од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр.43/12 и 145/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА

#### ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За реализација на планираните мерки и активности во оваа програма потребни се следните финансиски средства:

За активности на Црвениот крст на Република Македонија

Организирање и подготвување на крводарителски акции

- Надоместок на трошоци за подготвување и организирање на крводарителски акции на Општинските организации на Црвен крст:

За планирани 55.000 крводарувања на ООЦК	100,00 ден.	5.500.000,00
<b>Вкупно:</b>		<b>5.500.000,00</b>

Изготвување на здравствено-воспитни, пропагандни материјали и мотивациски средства за крводарителите

Во рамките на изготвувањето на здравствено-воспитните, пропагандните материјали и мотивациските средства се планира реализација на следните активности:

Изготвување на здравствено-воспитни и пропагандни материјали:

Ред. Бр.	Вид на дејност	Количина	Единична цена	Вкупно
1	Плакат “Црвен крст”	20.000	6,00	120.000,00
2	Плакат за 17 Март	2.000	20,00	40.000,00
3	Евиденцни листови за крвни акции	10.000	2,00	20.000,00
4	Идентификација	20.000	3,00	60.000,00
5	Картинки за јавик	40.000	2,00	80.000,00
6	Извештавање на 17 Март и 14 Јуни	-	-	100.000,00
	<b>ВКУПНО (А):</b>			<b>420.000,00</b>

### Јубилејни признанија и мотивациони средства

Ред. Бр.	Вид на дејност	Количина	Единична цена	Вкупно
1	Значка за 5-то дарување	3.000	35,00	105.000,00
2	Значка за 10-то дарување	2.000	35,00	70.000,00
3	Значка за 25-то дарување	1.000	35,00	35.000,00
4	Плакета за 50-то дарување	200	900,00	180.000,00
5	Плакета за 75-то дарување	50	900,00	45.000,00
6	Плакета за 100-то дарување	20	900,00	18.000,00
7	Признавница за омплоани со волонтер план за крводарителство	24	2000,00	48.000,00
8	Печатилце на Јубилејни благодарници	6.000	7,00	42.000,00
	<b>ВКУПНО (Б):</b>			<b>543.000,00</b>

Организирање на едукативни форми  
-Организирање на семинари за едукација на мотиватори на крводарителство.

1.Републички семинари за едукација на мотиватори на крводарителство	300.000
<b>Вкупно:</b>	<b>300.000</b>

### 1.2. Активности на Институт за трансфузиологија

Ред.бр	Активности	Количина	Единична цена	Износ во денари
1.	Медицински прашалници при секос дарување	55.000	1,00	55.000,00
2.	Крводарителски книшци	20.000	6,00	120.000,00
3.	Картони за евиденција на дарителите на крв	2.000	21,00	42.000,00
4.	Медицински потврди	20.000	1,00	20.000,00
	<b>Вкупно:</b>			<b>237.000,00</b>

Вкупно средства:.....7.000.000,00

### ИЗВРШИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА СО КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

Министерството за здравство, во соработка со Фондот за здравствено осигурување (во понатамошниот текст: Фонд) до Владата на Република Македонија предлагаат Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија.

Министерството за здравство и Фондот го следат спроведувањето на програмата и превземаат соодветни мерки за нејзино доследно спроведување.

Министерството за здравство утврдува потреби на државата од единици на крв, крвни продукти и резерви, во соработка со Институтот за трансфузиологија и службите за трансфузија при здравствените организации во Република Македонија.

Министерството за здравство врши надзор над учесниците во спроведувањето на Програмата и утврдува систем на квалитет.

Министерството за здравство ги обезбедува финансиските средства и врз основа на доставени фактури и извештаи врши исплата.

Црвениот крст на Република Македонија во областа на крводарителството ги врши следните задачи: